



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-301.

Среда, 3 септември 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XIV

Цена овом броју је 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевића Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-278, Продажно одделение 22-619. Гел. централа 28-016.

640.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за одобрување кредити за контрахирање на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Упатството за применување на Одлуката за одобрување кредити за контрахирање на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58), во точката 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Во договорите што земјоделските задруги и другите стопански организации ги склучуваат со индивидуални селскостопански производители за производство и испорака на телскостопански производи (договори за контрахирање), како договорна обврска треба да се внесе и обврската за минимумот на овие агротехнички и зоотехнички мерки за одделни култури и добиток за кои постојат услови да се опроведат, што ги пропишуваат соодветните околиски деловни сојузи, а таму каде овие ги нема основните околиски задружни сојузи.“

Елементите на договорите за одделни видови култури и производи, како и крајните срокови за склучување на договорите за контрахирање, ги определува Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија во согласност со Сојузната индустриска комора и со Сојузот на трговските комори на Југославија.“

2. Во точката 3 се додава нов став 7, кој гласи:

„Аванси во готови пари (парични аванси) можат да им се даваат на индивидуални селскостопански производители само ако земјоделските задруги и другите стопански организации што вршат контрахирање не се во состојба на индивидуалните селскостопански производители да им обезбедат потребни репродукциони материјали во целина и да им извршат услуги за обработка на земјиштата, за нега и жетва на посевите.“

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-15339/2

15 август 1958 година

Белград

Го заменува

Државниот секретар за работите на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

641.

Врз основа на членот 62 став 3 од Законот за виното („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57) Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕДМЕТИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОДЗЕМЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 59 ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО

Член 1

Со предметите и производите одземени според членот 59 од Законот за виното ќе се постапи според одредбите од овој правилник.

Член 2

Ако производите со кои се сторени стопански престапи односно прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 11; во членот 56 став 1 и во членот 57 став 1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 и став 3 точка 1 од Законот за виното — се способни или со дозволени дејствија, средства и материји можат да се оспособат за нови производи што ги исполнуваат условите за пуштање во промет според Законот за виното, ќе ѝ се продадат на стопанската организација што ги исполнува условите за производство или промет на овие производи.

Ако тие производи не можат да се искористат според претходниот став ќе се денатурираат и ќе ѝ се продадат на соодветна стопанска организација заради искористување.

Член 3

Производите со кои се сторени стопански престапи односно прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 4, 7 и 12; во членот 57 став 1 точка 10 и став 3 точка 2 и во членот 58 став 1 точка 2 од Законот за виното — ќе се денатурираат и ќе ѝ се продадат на соодветна стопанска организација заради искористување.

Член 4

Средствата со кои е сторен стопанскиот престап означен во членот 54 став 1 точка 5 од Законот за виното ќе ѝ се продадат на соодветна стопанска организација за целите за кои е дозволена употребата на таквите средства.

Член 5

Гроздовиот сок што е конзервиран со хемиски средства, со што е сторен стопански престап односно прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 10 од Законот за виното, ќе се уништи со истурање.

По исклучок, ако гроздовиот сок е конзервиран со сумпордиоксид, ќе ѝ се продаде на стопанската организација што ги исполнува условите за преработка на такви производи.

Член 6

Списите и другите средства со кои е сторен прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 4

од Законот за виното ќе се исправат ако е тоа можно, во противно ќе се уништат.

Член 7

Винскиот оцет со кој е сторен прекршокот од членот 57 став 1 точка 9 од Законот за виното ќе се уништи со истурање.

Член 8

Установата од членот 50 на Законот за виното при давањето на резултатите од анализата односно од испитувањето на производите со кои се сторени стопански престапи односно прекршоците означени во членот 54—58 од Законот за виното едновременно ќе даде и мислење за тоа како треба да се постапи со тие производи во смисла на овој правилник.

Член 9

Денатурирањето и уништувањето на производите и средствата според овој правилник мора да се врши во присуство на овластен службеник од органот на управата надлежен за работите на винарската инспекција.

Денатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа со 5 кг на 100 литра гмечено грозје, шира или вино.

Член 10

Наместокот добиен со продажба на производите и средствата според одредбите од овој правилник, се внесува во фондовите определени со посебни прописи.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 725/4

12 јуни 1958 година

Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

642.

Врз основа на членот 62 став 2 од Законот за виното („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет пропишува

П РА В И Л Н И К

**ЗА ПРОМЕТОТ НА ВИНО, ШИРА И КОМИЊАК,
ЗА ЗАШТИТАТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
И ЗА ОБЛАСТУВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ВИНАРСКА
ИНСПЕКЦИЈА**

**I. КОЛИЧИНА НА ВИНО, ШИРА И КОМИЊАК
ЗА СОПСТВЕНА ПОТРОШУВАЧКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ**

Член 1

Во смисла на членот 16 од Законот за виното, како вино или шира наменета за сопствена потрошувачка се смета она вино или шира што ја произвел индивидуален производител, а што не ја надминува количината од 200 литра по член на домаќинството повозрасен од 15 години.

Индивидуален производител на грозје може во смисла на членот 21 од Законот за виното да произведе за сопствена потрошувачка на своето домаќинство најмногу 100 литра комињак по член на домаќинството повозрасен од 15 години. (Како комињак се подразбира пијачка добиена кога на комиње од грозје ќе се дотури чиста вода и ќе се остави некое време да стои).

Индивидуален производител на грозје може да произведе и поголема количина на комињак од количината од претходниот став под услов вкупната количина на виното, ширата и комињакот од претходните ставови да не ја надмине количината

од 300 литра по член на домаќинството повозрасен од 15 години.

Плаќањето на данок на промет на количините на вино, шира или комињак наменети за сопствена потрошувачка се регулира со прописите за данокот на промет.

Член 2

Како член на домаќинството, во смисла на овој правилник, се подразбираат лицата што постојано живеат во домаќинството, без оглед на степенот на роднинството. Како членови на домаќинството се сметаат и лицата што постојано живеат во домаќинството, а се наоѓаат на отслужување на военет срок, на школување или на привремена работа во друго место.

Член 3

Бројот на членовите на домаќинството во смисла на претходниот член, го утврдува со решение општинскиот орган на управата надлежен за работите на опшната управа по молба од производителот.

Член 4

Виното и ширата произведени во смисла на членот 16 од Законот за виното, како и комињакот произведен во смисла на членот 21 од истиот закон, мораат да се држат во одвоени садови на кои мора да биде означено дека служат само за сопствена потрошувачка и дека не смеат да се пуштаат во промет.

**II. КОЛИЧИНЕ НА СОСТОИНИТЕ ШТО МОРА
ДА ГИ СОДРЖИ ВИНОТО И ПРЕРАБОТКИТЕ ОД
ВИНО И ШИРА ШТО СЕ ПУШТААТ ВО ВНАТРЕШЕН
ПРОМЕТ**

Член 5

Природното вино што се пушта во внатрешен промет мора да ги содржи најмалите односно најголемите количини на следните состоини:

- 1) екстракт без шеќер — — — — 15—40 гр/лит и тоа:
 - а) кај бело вино најмалу — — — — 15 гр/лит
 - б) кај ружичесто вино најмалу — — — — 16 гр/лит
 - в) кај црно вино најмалу — — — — 18 гр/лит;
- 2) титрирливи киселини изразени како винска киселина — — — — 4—14 гр/лит (или во милиеквиваленти).

Како титрирливи киселини се подразбираат сите материји во виното што дејствуваат кисело;

- 3) глицерин — — — — — 5—14 гр/лит;
- 4) танин најмногу до — — — — — 4 гр/лит и тоа:
 - а) кај бело вино — — — — од 0.2—0.5 гр/лит
 - б) кај ружичесто вино — — — — од 0.5—1.5 гр/лит
 - в) кај црно вино — — — — до 4.0 гр/лит

По исклучок, кај црно вино количината на танин може да биде и над 4 гр/лит, под услов тој вишок да не го расипува вкусот на виното наменето за непосредна потрошувачка;

- 5) пепел:
 - а) кај бело вино најмалу — — — — 1.2 гр/лит
 - б) кај ружичесто вино најмалу — — — — 1.4 гр/лит
 - в) кај црно вино најмалу — — — — 1.6 гр/лит;
- 6) сумпордиоксид најмногу — — — — 400 мг/лит од што 40 мг слободен;
- 7) сулфат најмногу — — — — — 2 гр/лит, сметан како калиев сулфат.

Член 6

Во смисла на чл. 19 и 20 од Законот за виното не може да се пушта во промет за човечка потрошувачка болно или расипано вино, без оглед дали ги исполнува условите од претходниот член.

Болно или расипано вино е она вино чии испарливи киселини, изразени како опетна киселина, ги надминуваат, по одбиток на сумпорестата киселина и на јагленидиоксидот, следните количини:

- 1) кај бели вина и светли ополи до 10% вол. алкохол — — — — 1.2 гр/лит
- 2) кај црни вина и темни ополи до 10% вол. алкохол — — — — 1.4 гр/лит

3) кај специјални вина до 10% вол. алкохол — — — — — 1,5 гр/лит

Кај вината што содржат повеќе од 10% вол. алкохол количините на испарливите киселини од претходниот став се зголемуваат за 0,06 гр/лит за секој процент вол. алкохол над 10.

Ако испарливите киселини не ги надминуваат количините од ставот 2 и 3 на овој член, виното ќе се смета како болно или расипано кога тие јасно се осетуваат на вкусот.

Болно или расипано е и она вино во смисла на членот 20 став 2 од Законот за виното кај кое е утврдена таква промена на хемискиот состав, на миризбата или вкусот поради која тоа не се смета погодно за пиење.

Член 7

Во смисла на членот 31 став 1 од Законот за виното пенливите вина (при температура од 10°C) мораат да ги имаат следните најмали количини на јаглендиоксид:

- 1) полупенливите вина — — 0,5—1,5 атмосфери
- 2) пенливите вина — — — 1,5—4 атмосфери
- 3) јако пенливите вина над — 4 атмосфери

Член 8

Гроздовиот сок произведен од концентрирана шира со додавање на вода мора да содржи најмалу 10 грама шеќер во 100 см³ сок.

Член 9

Винскиот оцет што се пушта во промет мора да содржи најмалу 4% оцетна киселина и најмалу 12 грама екстракт во еден литар, не сметајќи го шеќерот.

III. ДРЖЕЊЕ И ПОСТАПУВАЊЕ СО ВИНОТО, ШИРАТА И СО НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ НА ЗЕМЈАТА УВОЗНИЦА, А НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Член 10

Виното, ширата и нивните преработки наменети за извоз, за чија преработка, лекување, поправање и нега се употребени дејствија и средства што се позволени според прописите на земјата увозница, а не се позволени со Законот за виното, мораат да се држат во простории одвоени од просториите во кои се држат виното, ширата и нивните преработки што ги исполнуваат условите за внатрешен промет.

На сатовите со вино, шира и нивни преработки наменети за извоз мора да биде ознака на видот и на количината на производите и натпис „за извоз“.

Член 11

Производителот на вино, шира или нивни преработки од претходниот член е должен најдоцна 8 дена пред почетокот на производството да му поднесе на органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на винарската инспекција пријава која мора да содржи:

- 1) ознака на видот и на количината на производите што намерува да ги произведе;
- 2) ознака на дејствијата и на средствата што намерува да ги употреби за преработка, лекување, поправање и нега на виното, ширата и нивните преработки.

Кон пријавата од претходниот став производителот мора да приложи препис од договорот за продажба на тие производи на странски купувач и препис од потврдата на странскиот купувач дека дејствијата и средствата што намерува да ги употреби производителот се позволени според прописите на земјата увозница.

Член 12

Пред да ја изврши испораката на производите од членот 10 на овој правилник извозникот е должен благовремено да го извести органот од членот 11 став 1 на овој правилник за намеруваната испорака, со означување на видот и количината на производите, денот, часот и местото на утоварот, како и начинот и насоката на испораката.

Член 13

Ако виното, ширата или нивните преработки од членот 10 на овој правилник од која и да е причина не се извезат или вратат извозникот е должен за тоа да го извести органот од членот 11 став 1 на овој правилник, со означување на сите податоци од ставот 1 на членот 11 од овој правилник.

Органот од членот 11 став 1 на овој правилник ќе ја определи натамошната постапка со производите од претходниот став. Тој може на молба од извозникот да дозволи таквите производи да се остават до појавата на нова можност за извоз, или со дозволени дејствија, средства и материји да се оспособат за внатрешен промет, или да се депатурираат на начинот што ќе го определи тој.

Ако органот од членот 11 став 1 на овој правилник дозволи производите од ставот 1 на овој член да можат да се остават до појавата на нова можност за извоз, таквите производи мораат да се држат на начинот определен во членот 10 од овој правилник.

Ако органот од членот 11 став 1 на овој правилник дозволи производите од ставот 1 на овој член да можат да се оспособат за внатрешен промет, ќе го определи и видот на производите за кои можат да се оспособат, како и дејствијата, средствата и материите што можат да се употребат за тоа оспособување.

IV. ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНИТЕ ВИНА

Член 14

Заштита на потеклото на прочуените вина може да се бара само за оние вина за кои врз основа на мислење од стручната комисија при Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и пугарство е утврдено дека ги имаат особините означени во членот 28 став 3 од Законот за виното.

Сите податоци за производството на прочуените вина што членовите на комисијата од претходниот став ќе ги дознаат, мораат да ги чуваат тие како службена тајна.

Член 15

Утврдувањето дали некое вино ги има особините означени во членот 28 став 3 од Законот за виното за чување на виното, се врши врз основа на барањето од производителот, кое мора да содржи:

- 1) точен опис на виното;
- а) назив на виното и ознака на бојата на виното;
- б) означување на минималните и максималните количини на битните состоини со комплетна анализа од установата од членот 50 на Законот за виното;
- в) опис на органолептичките особини на виното;
- 2) точно ограничување на потесното или поширокото лозјарско подрачје на кое се произведува грозје од кое се прави тоа вино (вртано на специјални карти со размер 1:10.000), со означување на површината на одделни лозја;
- 3) ознака на сортите или на смесот на сортите на грозјата од кои се произведува тоа вино;
- 4) податоци за максималните приноси на тоа грозје на 1 ха за последните 5 години на подрачјето од точката 2 на овој став;
- 5) опис на начинот на преработката на тоа грозје во вино;
- б) опис на шишето и на неговата опрема за тоа вино.

Податоците од претходниот став мораат да бидат потврдени од страна на установата од членот 50 на Законот за виното. За таа цел винарскиот стручњак на оваа установа ќе земе кај производителот од ист сад мостри од 16 литра, во шишиња од по 1 литар, и ќе ги запечати со печати од установата и производителот. Три литра од овие мостри зема установата заради испитување и чување, 10 литра производителот приложува кон барањето заради оценка од страна на стручната комисија, а 3 литра чува производителот кај себе.

Член 16

Прочуени вина можат да се пуштаат во внатрешен промет само во шишиња со определена форма, со етикетата која мора да содржи: заштитен знак на прочуеното вино, назив на виното, место на потеклото, назив на производителот и година на производство.

Шишињата смеат да се полнат со прочуено вино само во просториите на производителот.

Во угостителски објекти шишињата со прочуено вино се отвораат само во присуство на потрошувачите.

Член 17

Ако поради лоша година или од други причини прочуеното вино не би ги имало особините означени во членот 15 став 1 точка 1 под б) и в) на овој правилник, производителот не смее да пушта во внатрешен промет такво вино под назив и заштитен знак на прочуено вино или под сличен назив што би можел да ги доведе во заблуда потрошувачите.

V. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СПЕЦИЈАЛНИ ВИНА

Член 18

Специјални вина можат да произведуваат само оние стопански организации што имаат за тоа посебно одобрение од органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство.

Член 19

За добивање на посебно одобрение за производство на специјални вина стопанската организација треба да ги исполнува следните услови:

- 1) според предметот на работењето запишан во регистарот на стопанските организации да има право да произведува алкохолни пијачки;
- 2) да располага со посебни простории:
 - а) за сместување, преработка и нега на вина;
 - б) за анализирање и испитување на вина;
 - в) за сместување на материите и средствата што служат за производство на вина;
- 3) да располага со одвоено уредено место за сместување на отпадците и на загадените предмети од просториите од претходната точка;
- 4) да располага со потребни садови, справи и технички уреди за правилно сместување, преработка, нега и манипулирање со вино, како и со потребни апаратури за анализирање и испитување на вина;
- 5) со производство на специјални вина да раководи селскостопански стручњак од винарска струка со:
 - а) завршен земјоделски факултет или на него рамно училиште и најмалу една година пракса во винарството, или
 - б) завршено земјоделско средно училиште и најмалу три години пракса во винарството односно најмалу 1 година пракса во винарски заводи и институти или енолошки станици.

Член 20

Одобрението од претходниот член може да се даде само за производство на следните специјални вина, и тоа: десертни, ликерски и ароматизирани.

Десертни вина се вина со најмалу 15% етилат-кохол ($C_2H_5 OH$) по волумен и со соодветна количина непревртиен шеќер кој, преведен во алкохол, би ја заголемил количината на алкохолот најмалу на 18% вол. а најмногу на 22.5% вол., при што 1 кг. шеќер се смета како 0.59% вол. алкохол.

Десертни вина можат да бидат природни и печени (заварени).

Природните десертни вина се производи на алкохолно вриење на гмечено грозје или на шира од презреано или провенато грозје од племенитата винова лоза, без додавање на какви и да се туѓи материји во нивниот состав (на пример: далматински прошек, херцеговски самоток и суварак).

Печените десертни вина се производ на алкохолно вриење на заварена (згузната) шира од грозје на племенитата винова лоза, без додавање на какви

и да се туѓи материји во нивниот состав (на пример, вареника).

Ликерски вина се производи добисни од обичага згусната или со додавање шеќер на заблажена шира од грозје на племенитата винова лоза, со додавање потребна количина вински дестилат.

Во ликерски вина спаѓаат и мистелите, што се произведуваат без додавање шеќер. Мистелите можат да служат како полупроизводи за ликерски вина.

Ароматизирани (аперитивни вина) се производи добисни од природни или од специјални вина за непосредна човечка потрошувачка, на посебни начини, со додавање на мирисливи билки и миродии (на пример: благ бермет, вермут). Овие вина мораат да содржат најмалу 60% природни вина и процент на алкохол како десертните вина.

Член 21

Одобрението за производство на специјални вина се издава врз основа на барањето од стопанската организација. Барањето мора да содржи:

- 1) ознака на видот и назив на специјалното вино што сака да се произведува;
- 2) опис на технолошкиот процес на производството;
- 3) ознака на сировините, на средствата и материите што ќе се употребуваат во процесот на производството и ознака на односот на нивните количини;
- 4) ознака на местата и просториите во кои ќе се произведуваат специјалните вина.

Кон барањето се приложува препис од решението за регистрација на стопанската организација.

Член 22

Врз основа на барањето од производителот органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство ќе формира стручна комисија заради давање мислење за тоа дали производителот ги исполнува условите од членот 19 на овој правилник и дали може да му се одобри производство на специјалните вина означени во барањето.

Комисијата од претходниот став се состои од: селскостопански стручњак на винарската струка, кој раководи со работата на комисијата, и од по еден претставник од органите на санитарната и градежната инспекција, а по потреба и од други стручњаци.

Член 23

Органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство донесува решение врз основа на мислењето од стручната комисија. Ако го одобри производството на специјални вина, решението мора да ги содржи сите податоци од членот 21 на овој правилник.

Член 24

Трошоците на стручната комисија од членот 22 на овој правилник ги поднесува стопанската организација што го поднесла барањето за добивање одобрение за производство на специјални вина.

VI. ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ РАБОТИ НА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 25

Во смисла на чл. 39 и 46 од Законот за виното овластениот службеник на органот на управата надлежен за работите на винарската инспекција (винарскиот инспектор) овластен е:

- 1) да врши преглед на објектите и деловните простории во кои се произведуваат, преработуваат, сместуваат и пуштаат во промет алкохолни пијачки, како и на оние простории во кои се произведуваат, сместуваат и пуштаат во промет средствата за кои е позволено да им се додаваат на грозје, гмечено грозје, шира, вино и на нивни преработки;
- 2) да врши преглед на деловните книги и документи во организациите и установите што се занимаваат со преработка, производство и промет на грозје, гмечено грозје, шира, вино и нивни преработки;

3) да донесува решенија за привремена или трајна забрана да се пуштаат во промет одделни видови и количини на вино или на друга алкохолна пијачка, како и за привремена или трајна забрана на производството или пуштањето во промет на средствата од точката 1 на овој член;

4) да презема други мерки потребни за извршување и примена на прописите за производството и прометот на алкохолните пијачки кога за преземање на тие мерки е овластен со Законот за виното и со посебни прописи.

Одредбите од претходниот став не ја исклучуваат надлежноста и овластувањата што ги имаат пазарните, санитарните и другите инспектори според посебни прописи.

Член 26

Во вршењето на работите од претходниот член општинскиот винарски инспектор е овластен:

1) да нареди отстранување на недостатоците во просториите, на садовите, справите и техничките уреди со кои гмечено грозје, вино, шира или нивни преработки се произведуваат, преработуваат, сместуваат или пуштаат во промет;

2) да забрани употреба на просториите, садовите, справите и техничките уреди од претходната точка, додека не се отстранат недостатоците;

3) да го забрани производството на вино, шира, или нивни преработки: а) ако производителот не располага со потребни садови, справи и технички уреди нужни за правилна преработка на грозје или за сместување и нега на гмечено грозје, шира, вино или нивни преработки, како и со нужни уреди за анализирање и испитување на шира и вино, или б) ако не ги изврши работите потребни за одржување на условите за производство, преработка, нега и манипулирање со гмечено грозје, шира, вино и со нивни преработки.

Член 27

Во вршењето на работите од членот 25 на овој правилник околинскиот винарски инспектор е овластен:

1) да забрани извоз или увоз на вино, шира и нивни преработки што не ги исполнуваат условите од членот 23 односно членот 24 на Законот за виното;

2) да го забрани производството или пуштањето во промет на средствата и материите за производство и преработка на грозје и вино и нивни преработки, што не им одговараат на законските прописи.

Член 28

Кога винарскиот инспектор ќе посомнева дека прегледаните производи или средства не им одговараат на условите пропишани со Законот за виното или со други прописи, а самиот не може да ја утврди неисправноста, ќе земе потребен број мостри, и ќе ги достави на установата од членот 50 на Законот за виното на анализа и испитување и ќе го забрани привремено пуштањето во промет и преработката на таквите производи.

Член 29

Земањето на мостри се врши на следниот начин:

1) мострата мора да му одговара на просечниот состав на оној производ, средство и материја, за кои се сомнева дека не им одговараат на законските прописи;

2) од вино се земаат четири истовидни мостри, а од другите производи по две истовидни мостри, во шишиња од по 1 литар запечатени со печат од винарскиот инспектор, а по барање од сопственикот односно од стопанската организација или установа и со нивен печат.

На секоја мостра на шира односно на производи во вриење се додаваат 3 капки масло од горушица или половина до 1 милилитар 40%-ен формалдехид, заради отстранување на вриењето;

3) од средствата или материите се зема потребна количина, а од книгите и од другите списи по два примерка, запечатени на начинот од претходната точка.

По барање од сопственикот односно од стопанската организација или установа можат да се земат и натамошни мостри, што ќе останат кај сопственикот.

Член 30

За земањето на мостри се води записник, во кој се внесува: времето и местото на извршениот преглед, името на сопственикот, односно називот на стопанската организација или установа во чии простории е извршен прегледот, описот и количината на прегледаните предмети, фактичната состојба, изјавата на сопственикот, односно на стопанската организација или установа, начинот на земањето и бројот на земените и оставените мостри, мерките наредени од страна на винарскиот инспектор и другите битни моменти важни за натамошна постапка.

Записникот го потпишува винарскиот инспектор и сопственикот односно овластениот службеник на стопанската организација или на установата кој има право записникот претходно да го прочита или да побара да му се прочита.

Ако сопственикот односно овластениот службеник на стопанската организација или установа одбие да го потпише записникот, винарскиот инспектор ќе го констатира тоа во записникот и ќе ги наведе причините поради кои сопственикот односно овластениот службеник не го потпишал записникот.

Член 31

Земањето на мострите, наредените мерки и другите битни моменти на прегледот ќе се констатираат накратко и во книгата за надзор на винарската инспекција.

Член 32

Ако врз основа на анализата и испитувањето на установата од членот 50 на Законот за виното винарскиот инспектор утврди некое од дејствијата означени во чл. 54—58 од Законот за виното, ќе му поднесе пријава на надлежниот државен орган. Во противно, ќе ја укине изречената привремена забрана наведена во членот 28 од овој правилник.

Член 33

Ако стопанскиот суд односно судијата за прекршоци ја изрекне и заштитната мерка одземање на предметите или производите, ќе се постапи според одредбите од Правилникот за постапката со предметите и производите одземени според членот 59 од Законот за виното („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/58).

Член 34

Ако стопанскиот суд односно судијата за прекршоци не ја изрекне и заштитната мерка одземање на предметите или производите со кои е сторен стопански престап односно прекршок, винарскиот инспектор ќе постапи на следниот начин:

1) во случаи на стопански престапи односно на прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 1, 2, 3, 7 и 8; во членот 56 став 1 и во членот 57 став 1 точ. 2, 3, 5 и 8 од Законот за виното изречената забрана за пуштање во промет и преработка на тие производи ќе се измени дотолку што ќе се забрани пуштањето во промет на тие производи за непосредна човечка потрошувачка и за преработка од страна на имателот на тие производи;

2) во случаи на стопански престапи односно на прекршоците означени во членот 54 став 1 точ. 4, 7, 10 и 12; во членот 57 став 1 точ. 9 и 10 и став 3 точка 2 и во членот 58 став 1 точка 2 од Законот за виното ќе изреди да се денатурираат тие производи, а привремената забрана за пуштање во промет и за преработка на тие производи ќе ја укине;

3) во случај на стопански престап односно на прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 5 од Законот за виното привремената забрана за пуштање во промет и за преработка на тие производи ќе ја измени дотолку што ќе го забрани пуштањето во промет на тие средства со цел на пре-

работка на грозје, гмечено грозје и шира односно со цел на преработка и неа на вино;

4) во случај на стопански престап односно на прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 9 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за преработка на тие производи ако имателот на тие производи има одобрение за преработка, а привремената забрана за пуштање во промет ќе ја измени до толку што ќе го забрани пуштањето во промет на тие производи под ознаката што не ѝ одговара на стварноста.

5) во случај на стопански престап односно на прекршокот означен во членот 54 став 1 точка 11 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за натамошна преработка ако увозникот има одобрение за преработка на тие производи, како и забраната за пуштање во промет, ако тие производи ги исполнуваат условите за пуштање во внатрешен промет;

6) во случај на прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 1 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за преработка и пуштање во промет, ако виното или ширата не содржат ниједни соединенија; во противно ќе нареди тоа вино или шира да се уништи;

7) во случај на прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 4 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за пуштање во промет и за преработка и ќе нареди да се испрати списокот;

8) во случај на прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 6 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за преработка, а забраната за пуштање во промет ќе ја измени во забрана за пуштање во промет на тие производи без потполн назив односно ознака;

9) во случај на прекршокот означен во членот 57 став 1 точка 7 од Законот за виното ќе ја укине забраната за преработка и ќе дозволи имателот да го оспособи тоа вино за внатрешен промет со позволено мешање (купажа), а по оспособувањето ќе ја укине привремената забрана за пуштање во промет на тоа вино;

10) во случај на прекршокот означен во членот 57 став 3 точка 1 од Законот за виното ќе ја укине привремената забрана за преработка и пуштање во промет на тие производи.

Денатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа со 5 кг. на 100 литра гмечено грозје, шира или вино во присуство на винарскиот инспектор.

Член 35

Заради евиденција за извршениот надзор стопанската организација или установа што произведува, преработува или пушта во промет гмечено грозје, шира, вино или нивни преработки, е должна да има книга за надзор на винарската инспекција, во која винарскиот инспектор накратко ќе ги запишува сите наредби и мерки што ќе ги изврши во вршењето на надзор во поглед на таа стопанска организација или установа.

Книгата за надзор на винарската инспекција мора да биде заверена и прошиена со емственик запечатен од општинскиот винарски инспектор.

Загубата или оштетувањето на книгата за надзор на винарската инспекција, како и другите дејствија со кои се оневозможува разгледувањето на содржината на книгата повлекува одговорност според членот 57 став 1 точка 11 од Законот за виното.

VII. ЕДИНСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА И ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО

Член 36

Анализата на виното опфаќа претходно испитување и физичка и хемиска анализа.

Член 37

Претходното испитување опфаќа органолептичко испитување, испитување на постојаноста на виното и микробиолошко испитување.

Органолептичкото испитување опфаќа оценување на бојата, бистрината, тињата (и евентуално неј-

зините особине), како и дегустација на миризбата и вкусот.

Испитувањето на постојаноста на виното опфаќа испитување на постојаноста на виното на воздух и на студ.

Микробиолошкото испитување опфаќа испитување на постојаноста во термостат, микроскопско испитување на виното и тињата, идентификување и пребројување на бактериите.

Член 38

Физичките и хемиските анализи се вршат со прецизни методи сообразени со дадените дефиниции на одделни изрази што се употребуваат во уверенијата за анализа како во меѓународниот така и во внатрешниот промет.

Покрај прецизните методи, особено во внатрешниот промет, можат да се употребуваат и брзи методи на анализи во случаите определени со овој правилник.

На уверението за анализа мора да се означи која метода е употребена за одделно определување.

Анализата мора да се врши на бистро вино. Ако е виното матно, претходно мора да се филтрира низ хартија со покривање на инката. Тоа дејствие мора да биде означено во уверението за анализа.

Член 39

Густина

Дефиниција. — Густина на виното на 20°C е однос на масата на извесен волумен вино на 20°C спрема масата на ист волумен вода на 4°C.

Густината на виното исто така може да се изрази со односот на масата на извесен волумен вино на 20°C спрема масата на ист волумен вода на иста температура.

Во уверението за анализа мора точно да се означат избраниот начин за изразување со следните ознаки:

20°		20°
д	или	д
20°		4°

Методи на мерењето. — Пикнометрија: резултати со приближна точност до 0,0001.

Брза анализа. — Ареометрија или хидростатичка вага. Резултати со приближна точност до 0,0003.

Член 40

Степен на алкохолот

Дефиниција. — Волумниот степен на алкохолот рамен му е на бројот на литрите на етилалкохолот содржан во 100 литра вино, при што обата волумени се мерени на температура од 20°C. Количината на алкохолот може да се изрази во грамови на 1 литар на 20°C.

Методи на мерењето. — Виното се дестилира такво какво е, добиениот дестилат се алкализира јако и повторно се дестилира. Вториот дестилат се сведува на почетниот волумен. Густината на тој дестилат се мери пикнометриски.

Брза анализа. — На виното му се додава толку варово млеко за да се надмине со него неутрализацијата за 10% до 20%; потоа дестилатот се доведува на првобитниот волумен, па степенот на алкохолот се определува со ареометар, рефрактометар или со хидростатичка вага.

За определување на алкохолниот степен, особено кај анализа на слабо алкохолни течности (шпира, некои слатки вина итн.) можат да се применуваат и хемиски анализи.

Во уверението за анализа мора да се означат густината на дестилатот и називот на употребената таблица на односот меѓу густината и степенот на алкохолот или меѓу индексот на рефракцијата и степенот на алкохолот за да се изведе од неа степенот на алкохолот.

Степенот на алкохолот мора да се определи со точност до 0,005 во прецизна анализа и со точност до 0,01 во случај на брза анализа.

Член 41

Вкупен сув екстракт

Дефиниција. — Вкупниот сув екстракт на виното е собир на сите супстанции што во определени физички услови не се испаруваат. Тие физички услови мораат да бидат утврдени така што супстанциите од кои е составен екстракт да претрпат минимум промени.

Нередувачки екстракт е вкупниот сув екстракт намален за вкупниот шеќер.

Редуциран екстракт е вкупниот сув екстракт намален за вкупниот шеќер помалу 1 грам (ако го има повеќе од 1 грам на 1 литар), и за калиум-сулфат помалу 1 грам (ако го има повеќе од 1 грам на 1 литар), за манитол ако го има, и за сите хемиски супстанции евентуално додадени на виното.

Екстрактот се изразува во грамови по литар и мора да биде определен со точност до 0,5.

Екстрактниот остаток е нередувачки екстракт намален за неиспарливата киселост што е изразена како винска киселина.

Методи на мерењето. — Директно мерење: — се мери тежината на остатокот што ќе остане по испарувањето на виното распоредено претходно на спирали од хартија што впила, под намален притисок и на температура од 70°C при пропишаните услови. (Оваа метода треба да се подвргне на испитувања).

Брза анализа. — Метода со помош на мерење на густината: — Густината 20°/20° „на остатокот без алкохол“ се пресметува најпрво според Табаријевата формула, така што од густината 20°/20° на виното да се одземе густината 20°/20° на алкохолниот дестилат со иста содржина на 20°/20° и на тоа да се додаде 1.

Како контрола, и тоа само кај вината без сахароза, може директно да се мери густината на тој „остаток без алкохол“, добиен со ослободување од алкохол на дадениот волумен вино со дестилација и со сведување на остатокот на почетниот волумен со вода. Така измерените густини „на остатокот без алкохол“ не смеат да се разликуваат за повеќе од 0,0004.

До утврдувањето на просечната таблица што би била најусогласена со податоците на директно мерење ќе се применува Платоовата таблица со густина 20°/20° раствор на сахароза, за претворање на густината „на остатокот без алкохол“ во тежина на сув екстракт.

Член 42

Редукувачки шеќери

Дефиниција. — Редукувачки шеќери се нарекуваат сите шеќери со кетонска или алдехидна функција што се наоѓаат во виното, а што го редукуваат Фелинговиот раствор.

Методи на мерењето. — 1) Дефекација на виното (привремени постапки). — Постапка со оловен ацетат на неутрализирано и дезалкохолизирано вино, при што вишокот на олово се отстранува со натриум-оксалат; или постапка со живин оксид.

2) Определување. — Постапки со помош на Фелинговиот раствор.

Количината на купро-оксидот натиџан со вишок на Фелинговиот раствор во со дефекација бистро вино се мери гравиметрички или титриметриски. Како постапка на брза анализа се употребува директна титрација со метилен-синило како индикатор на крајот на реакцијата.

Количината на редукувачките шеќери се изразува во грамови на 1 литар инвертен шеќер, и се определува со точност до 0,5.

Член 43

Сахароза

Сахарозата се истражува во течност добиена со дефекација на виното со инверзија со помош на хлороводородова киселина или со сахароза и мерење на зголемувањето на редукувачката сила настаната со оваа инверзија.

Како сахароза се смета само количината на шеќер што може да се инвертира, а која преминува 2 грама на 1 литар. Таа граница се поместува на 4 грама за вина што содржат повеќе од 50 грама шеќер на 1 литар.

Член 44

Пепел

Дефиниција. — Пепел се нарекува собир на производите од запепелувањето на остатокот потем испарувањето на виното вршено така што да се добие собир на катиони (освен амониум), во форма на карбонат и други анхидрирани минерални соли.

Метода на мерењето. — Запепелувањето на екстрактот на виното се врши меѓу 500° и 550°C до потполно согорување на јагленикот.

Тежината на пепелот се изразува во грамови на 1 литар и се определува со точност до 0,03 грама.

Член 45

Алкалитет на пепелот

Дефиниција. — Алкалитет на пепелот се нарекува збирот на катионите, освен на амониум, свързани со органските киселини на виното.

Треба да се разликува алкалитетот растворлив во вода од алкалитетот нерастворлив во вода.

Алкалитетот на грам пепел (или алкалитетскиот број) се пресметува така што вкупниот алкалитет изразен во грамови како калиум-карбонат ќе се подели со тежината на пепелот.

Метода на мерењето. — Титрација со помош на сумпорна киселина со ретитрација потем затоплување со примена на метилоранж како индикатор.

Изразување на резултатот. — Алкалитетот на пепелот се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и се определува со точност до 0,5 и во грамови на калиум-карбонат на 1 литар.

Член 46

Калиум

Метода на определувањето. — Калиумот се определува со мерење на калиум перхлорат по разурнување на органската материја со азотна киселина и жива или со нитроперхлоратно разурнување.

Како брза метода се употребува постапката на таложење на калиум во форма на кисел калиум-тартарат.

Изразување на резултатот. — Количината на калиум се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и во грамови на кисел калиум-тартарат на 1 литар и се определува со точност до 0,1 грам на 1 литар.

Член 47

Вкупна киселост

Дефиниција. — Вкупната киселост е збир на киселините што можат да се филтрираат кога ќе се сведе виното на pH, со додавање на титриран алкален раствор. Јаглендиоксидот и сумпордиоксидот слободен како и врзан не се засметуваат во вкупната киселост.

Виното се ослободува од јаглендиоксид со матење на студ во вакуум.

Метода на мерењето. — Потенциометриска титрација.

Како постапка на брза анализа се употребува титрација, служејќи се со бром — тимол — синило како со индикатор на крајот на реакцијата.

Изразување на резултатот. — Вкупната киселост се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и се определува со точност до 1.

Во внатрешниот промет вкупната киселост може да се изразува и во тежина на винска киселина, што мора да биде означено во уверението за анализа.

Член 48

Испарлива киселост

Дефиниција. — Киселоста што потекнува од испарливи киселини се состои делум од масни ки-

соедини што му припаѓаат на хомологиот ред на оцетната киселина, а кои се наоѓаат во вина слободни или како соли.

Метода на мерењето. — Одвојувањето на испарливите киселини се врши со дестилација со водена пара и со кондензација на парата. Виното се закичува со кристал од винска киселина (горе-долу 0.5 грама за 20 мл) пред дестилацијата со водена пара. Мораат да се преземат сите мерки на претпазливост за да се одбегне присуството на јаглен-диоксид во дестилатот. Како индикатор се употребува фенолфталесин. Киселоста што потекнува од слободен и врзан сумпордиоксид во дестилатот на испарливата киселина, не се смета и мора да се одземе од киселоста на дестилатот.

Изразување на резултатот. — Испарливата киселост се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и се определува со точност до 0.2.

Во внатрешниот промет испарливата киселост може да се изразува и во тежина на оцетна киселина, што мора да биде означено и во уверението за анализа

Член 49

Винска киселина

Методи на мерењето. — Винската киселина се таложи како калциум-рацемат кој се пречистува со второ таложење. Количината на калциум-рацемат се мери оксидиметриски.

Метода на брза анализа: винската киселина се таложи како кисел калиум-тартарат во присуство на смеса на-буфер на pH 3.5. Количината на киселиот тартарат се определува титриметриски.

Изразување на резултатот. — Количината на винската киселина се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и како кисел калиум-тартарат.

Член 50

Килибарна киселина

Метода на мерењето. — Откога ќе се отстрани алкохолот, се оксидираат екстрактивните материји со помош на сумпорна киселина и калиум-перманганат; испарливите киселини се отстрануваат со дестилација со водена пара, па килибарната киселина се екстрахира со етер. Во овој екстракт килибарната киселина се определува аргентометриски.

Кај вината што содржат повеќе од 20 грама шеќер на 1 литар, пред оксидацијата со перманганат и сумпорна киселина се врши екстракција со етер.

Член 51

Сулфати

Методи на мерењето. — Виното претходно ќе се ослободи од сумпордиоксид со варане во отсуство на воздух, па потоа се таложи бариум-сулфат и се мери.

Како метода на брза анализа се употребува методата на Мартиевиниот раствор.

Изразување на резултатот. — Количината на сулфатот се изразува во милиеквиваленти на 1 литар и во грамови на калиум-сулфат на 1 литар и се определува со точност до 0.5 грама.

Член 52

Хлориди

Метода на мерењето. — Аргентометрија по нитроперманганатска оксидација, откога претходно ќе се изврши дефекација со барит (постапка според Георгеакопулос).

Изразување на резултатот. — Количината на хлорид се изразува во милиеквиваленти или во грамови на натриум-хлорид на 1 литар и се определува со точност до 0.05 грама.

Член 53

Вкупен фосфор

Метода на мерењето. — По оксидацијата со азотна киселина и по запепелувањето фосфорната киселина се таложи во раствор закиселен со азо-

тна киселина како амониум-фосформолибдат. Амониум-фосформолибдатот потоа се титрира со вишокот на натриум-хидроксид во присуство на фермалдехиди; вишокот на натриум-хидроксид се титрира со хлороводородова киселина во присуство на фенолфталесин.

Изразување на резултатот. — Количината на вкупниот фосфор се изразува во милиеквиваленти на фосфорна киселина и во грамови P_2O_5 на 1 литар и се определува со точност до 0.01 грам на 1 литар.

Член 54

Сумпордиоксид

Дефиниција. — Слободен сумпордиоксид се нарекува сумпордиоксидот во состојбата SO_2 и во состојба на минерални комбинации SO_3H_2 , SO_3H и SO_3 .

Врзан сумпордиоксид се нарекува разликата меѓу вкупниот и слободниот сумпордиоксид.

Методи на мерењето. — 1. Слободен сумпордиоксид. — Потенциометриска титрација. Како брза метода се употребува Риперовата метода (за бели вина и ружици) и методата Рипер — Бенвегнин (за црни вина).

2. Вкупен сумпордиоксид. — Хасова метода или методата Марсиј — Дибакије — Флануи — Дајбнер — Бенар.

Како брза метода се употребува двојната Риперова метода, со примена на Бенвегниниовиот диспозитив на осветлување кога се во прашање црни вина.

Изразување на резултатот. — Количината на сумпордиоксид се изразува во милиграми на сумпордиоксид на 1 литар и се определува со точност до 10 милиграми.

Член 55

Глицерин

Метода на мерењето. — Оксидација со јодоводородова киселина или таложење со калциум-хидроксид.

Изразување на резултатот. — Количината на глицерин се изразува во грамови на 1 литар.

Член 56

Фосфорна киселина

Метода на мерењето. — Фосфорната киселина (како PO_4 — — —) се определува со врзување со Са како CaH_2PO_4 .

Изразување на резултатот. — Количината на фосфорна киселина се изразува во грамови на 1 литар.

Член 57

Танин

Метода на мерењето. — Определување со напоредна титрација на вино третирано и нетретирано со активен јаглен, со калиум перманганат според Фрезениус — Гринхут, или определување според методата на Негре.

Изразување на резултатот. — Количината на танин се изразува во грамови на 1 литар.

Член 58

Млечна киселина

Метода на мерењето. — Хлорбариева метода според Месингер или методата на оксидација според Еспил — Рибери — Гејон — Пеино — Шарпантие.

Изразување на резултатот. — Количината на млечна киселина се изразува во грамови на 1 литар.

Член 59

Железо

Метода на мерењето. — Колориметриски од пепел.

Изразување на резултатот. — Количината на железо се изразува во милиграми на 1 литар.

Член 60

Бакар

Метода на мерењето. — Колориметриски од пепел.

Изразување на резултатот. — Количината на бакар се изразува во милиграми на 1 литар.

Член 61

Калиум

Метода на мерењето. — Титрација според др Јанковиќ.

Изразување на резултатот. — Количината на калиум се изразува во грамови на 1 литар.

Член 62

Уверенијата за анализа се издаваат на образците бр. 1 и 2 што се напечатени и составен се дел од овој правилник.

Уверението бр. 1 се употребува за контрола на производите според Законот за виното, додека уверението бр. 2 се употребува во посебни случаи, кога е потребна мошне подробна анализа (на пример, во случаи на научно истражување и др.).

Член 63

Секој елемент во уверението за анализа има свој број, при што броевите пониски од 100 ги означуваат елементите што се јавуваат во уверенијата бр. 1 и 2, а броевите повисоки од 100 ги означуваат елементите што се јавуваат само во уверенијата бр. 2

Член 64

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 725/1

12 јули 1958 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство,

Славко Комар, с. р.

ШТЕМБИЛ
НА УСТАНОВАТА

Образец на уверението бр. 1
за анализа и оценување на
виното (член 62 од правил-
никот) — формат 210/297 мм.

Врз основа на членот 62 од Правилникот за прометот на вино, шира и комињак, за заштита на потеклото на прочуените вина и за овластувањата на службениците што вршат винарска инспекција

(назив на установата што извршила анализа), а по барање

(назив на сопственикот односно на стопан-
ската организација), го издава следното

УВЕРЕНИЕ БРОЈ 1 ЗА АНАЛИЗАТА И ОЦЕНУ-
ВАЊЕТО НА ВИНОТО

Органолептичко испитување:

- | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боја | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Бистрина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Дегустација: миризба и вкус | — | — | — | — | — | — | — | — |

Испитување постојаноста на виното:

- | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Постојаност на воздух | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Постојаност на студ | — | — | — | — | — | — | — | — |

Микробиолошко испитување:

- | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Постојаност во термостат | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Микроскопско испитување на виното и тињата | — | — | — | — | — | — | — | — |

Физичка и хемиска анализа:

- | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Густина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Густина на остатокот без алкохол | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Степен на алкохолот | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Вкупен сув екстракт со определување денсиметриски | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Редукувачки шеќери | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Сахароза | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Пепел | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Алкалитет на пепелот | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Калиум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Вкупна киселост | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Испарлива киселост | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Неиспарлива киселост | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | pH | — | — | — | — | — | — | — | — |

- | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Винска киселина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Млечна киселина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Лимонска киселина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Сулфати | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Хлориди | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Слободен сумпордиоксид | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Вкупен сумпордиоксид | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Истражување антисептици и антибиотици со биолошка метода | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Истражување туѓи бои | — | — | — | — | — | — | — | — |

ТОЛКУВАЊЕ И ЗАКЛУЧОК:

(Печат) Потпис на издавачот на уверението,

ШТЕМБИЛ
НА УСТАНОВАТА

Образец на уверението бр. 2
за анализа и оценувањето
на виното (член 62 од пра-
вилникот) — формат 210/297
мм.

Врз основа на членот 62 од Правилникот за прометот на вино, шира и комињак, за заштита на потеклото на прочуените вина и за овластувањата на службениците што вршат винарска инспекција

(назив на установата што извршила анализа), а по барање

(назив на сопственикот односно на стопан-
ската организација), го издава следното

УВЕРЕНИЕ БРОЈ 2 ЗА АНАЛИЗАТА И ОЦЕНУ-
ВАЊЕТО НА ВИНОТО

Органолептичко испитување:

- | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боја | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Бистрина | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Дегустација: миризба и вкус | — | — | — | — | — | — | — | — |

Испитување постојаноста на виното:

- | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Постојаност на воздух | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Постојаност на студ | — | — | — | — | — | — | — | — |

Микробиолошко испитување:

- | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Постојаност во термостат | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Микроскопско испитување на виното и тињата | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Идентификување и пребројување на бацилите | — | — | — | — | — | — | — | — |

Физичка анализа:

- | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Густина на виното | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Густина на остатокот без алкохол | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | Индекс на прекршувањето на виното | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | Индекс на прекршувањето на остатокот без алкохол | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | Полариметриско скрчување | — | — | — | — | — | — | — | — |

Хемиска анализа:

- | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Степен на алкохолот според волуменот | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | Алкохол во грамови на 1 литар | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | Метанол | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | Повисоки алкохоли | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Вкупен сув екстракт со определување денсиметриски | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | Вкупен сув екстракт со вагање | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 109 | Екстракт нередукувачки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | Редуциран екстракт | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | Екстрактен остаток | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Редукувачки шеќери | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Сахароза | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | Редукувачки шеќери (полариметриско скрчување) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | Пентози и пентозани | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Пепел | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 114 | Пепел растворлив во вода | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Алкалитет на пепелот | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Алкалитет на пепелот растворлив во вода | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 116 | Алкалитет на грам пепел | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Калиум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 117 | Калиум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 118 | Магнезиум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Натриум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | Железо | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 121 | Алуминиум | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 122 | Цинк | — | — | — | — | — | — | — | — |

седателот, двајца лозарско-винарски стручњаци од редовите на производителите, двајца винарски стручњаци од стопанските организации што се занимаваат со промет на шира, вино или нивни преработки и еден лекар на јавната служба.

Член 8

Членовите на стручниот одбор ги именува старешината на републичкиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство по предлог од установата од членот 50 на Законот за виното.

Членовите на стручниот одбор се именуваат на три години, со тоа по три години, по правило, да се менуваат само четири члена.

Старешината од ставот 1 на овој член може да омени одделни членови и пред истекот на рокот од три години.

Член 4

Членовите на стручниот одбор што не се јавни службеници даваат свечена изјава пред претседателот на околинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа установата од членот 50 на Законот за виното, дека должноста на член на стручниот одбор ќе ја вршат совесно и непристрасно.

Член 5

Еден од службениците на установата од членот 50 на Законот за виното ја врши должноста на секретар на стручниот одбор.

Секретарот на стручниот одбор го именува старешината на установата од членот 50 на Законот за виното.

Секретарот на стручниот одбор води записник на седниците на стручниот одбор и ги врши административните работи на стручниот одбор.

Член 6

Задачите на стручниот одбор се, како советодавно тело на установата од членот 50 на Законот за виното, да ги врши следните работи:

- 1) врз основа на анализата односно испитувањето да ги оценува мострите на производите и средствата, незнаејќи чии се мострите;
- 2) да дава стручно мислење дали приготвувањето, манипулацијата, означувањето или пуштањето во промет на анализираниите производи односно употребата на испитаните средства е во противност со Законот за виното или со прописите донесени врз основа на него;
- 3) да дава стручно мислење за тоа како треба да се постапи со производите и средствата со кои се сторени дејствијата означени во чл. 54—58 од Законот за виното.

Член 7

Ако стручниот одбор врз основа на расположливите податоци не би можел да даде стручно мислење или оценка, може да побара установите од членот 50 на Законот за виното односно овластениот службеник на органот на управата надлежен за работите на винарската инспекција (винарскиот инспектор) да поднесе и други податоци.

Член 8

Оценката на органолептичките особини на производите, средствата и материите според Законот за виното се состои во оценката на сие особини што се битни за тој производ: средство или материја, како: бојата, бистрината, миризбата, вкусот, сортната типичност, усогласеноста (хармоничноста) и техничката изграденост. Овие особини мереат да бидат карактеристични и изразени во соодветен степен за одредениот квалитет на тие производи, средства или материји.

Член 9

Стручниот одбор работи во седници што ги свира, по предлог од старешината на установата од членот 50 на Законот за виното, и претседава на нив претседателот на стручниот одбор.

На седниците задолжително присуствува како известител и старешината на установата од членот 50 на Законот за виното, односно винарскиот стручњак за анализи и испитувања на производите и средствата што ќе го определи тој.

По потреба, претседателот на стручниот одбор може да го повика на седницата на стручниот одбор и винарскиот инспектор што ги доставил мострите на анализа односно испитување.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство може да определи свој стручен службеник да присуствува на седницата на секој стручен одбор на територијата на федерацијата односно народната република.

Член 10

Стручниот одбор одлучува со мнозинство на гласовите на присутните членови. Ако гласовите се поделат рамномерно, се усвојува мислењето односно оценката за која гласал претседателот на стручниот одбор.

Одлуката на стручниот одбор е полноважна ако на седницата присуствуваат најмалку четири члена од стручниот одбор, сметајќи го и претседавачот.

Известителот, винарскиот инспектор што е повикан на седницата и определениот службеник на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство односно на републичкиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство можат да учествуваат во расправувањето на седницата на стручниот одбор, но немаат право на одлучување.

Член 11

За секоја седница на стручниот одбор се води записник, во кој се внесуваат битни моменти на расправувањето и заклучоците на стручниот одбор. Записникот го потпишуваат сите присутни членови и секретарот на стручниот одбор.

Член 12

Стручниот одбор е должен на републичкиот орган надлежен за работите на селското стопанство да му поднесува секои три месеци извештај за својата работа.

Член 13

Надоместокот на патните трошоци, надоместокот на загубената заработка и хонорарот на членовите на стручниот одбор се определуваат според важечките прописи.

Член 14

Надоместоците и хонорарите од претходниот член на овој правилник, како и трошоците на администрацијата на стручниот одбор, паѓаат, во смисла на членот 49 став 3 од Законот за виното, на товар на сопственикот односно на стопанската организација или установа за чии производи или средства е утврдено дека нив одговараат на законските прописи.

Ако се утврди дека производите или средствата чии моистри се испитани нив одговараат на законските прописи, трошоците од претходниот став ги поднесува органот на управата на кој му припаѓа винарскиот инспектор што ги доставил мострите.

Органот на управата од претходниот став ја поднесува привремено и аконтацијата на трошоците од членот 13 на овој правилник.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 725/2

12 јули 1958 година

Белград

Секретар

за селско стопанство и шумарство,
Славко Ксмар, с. р.

645.

Врз основа на членот 63 став 3 од Законот за вино („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 31/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, издава

НАРЕДБА

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО, ШИРА И НИВНИ ПРЕРАБОТКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕД ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ТОЈ ЗАКОН

1. Сопствениците, стопанските организации и установите што имаат шира, вино или нивни преработки што се произведени пред влегувањето во сила на Законот за виното, а тие производи не ги исполнуваат условите предвидени со тој закон, се должни до 15 ноември 1958 година да му поднесат пријава на општинскиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство за количините на тие производи.

Пријавата од претходниот став мора да содржи означување на:

- 1) називот и адресата на имателот;
- 2) видот и количината на производите;
- 3) потеклото на сировината (грозјето) од која се подготвени производите;
- 4) времето, местото и начинот на производството, како и називот на производителот;
- 5) употребените средства и материји (според видот и количината);
- 6) местото каде се наоѓаат тие производи во времето на пријавата.

2. Пријавите што се однесуваат на производите што подлежат на надзор од органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на винарската инспекција (член 41 од Законот за виното) општинскиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство ќе му ги достави на околинскиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство на натамошна постапка.

3. Производите од точката 1 на оваа наредба не можат да се пуштаат во промет ниту преработат додека не ги прегледа овластениот службеник на органот на управата надлежен за работите на винарската инспекција (винарскиот инспектор).

4. Винарскиот инспектор е должен врз основа на поднесената пријава да ги прегледа пријавените производи и да ја определи натамошната постапка со тие производи на следниот начин:

- 1) ако тие производи со дозволени дејствија, средства и материји можат да се оспособат за нови производи што ги исполнуваат законските услови, ќе ја дозволи преработката на тие производи во нови производи. Ако имателот на тие производи има одобрение за преработка на тие производи, може самиот да ги преработи, во противно мора да ѝ ги предаде на преработка на стопанска организација односно на установа што има такво одобрение.

Ако тие производи не можат да се оспособат според претходниот став, мораат да се денатурираат.

Денатурирањето на производите се врши во присуство на винарски инспектор;

- 2) ако одделни производи ги исполнуваат условите за пуштање во промет, но имателот на тие производи нема одобрение за пуштање на такви производи во промет, ќе нареди имателот да ѝ ги отстапи тие производи на друга стопанска организација односно установа што има такво одобрение.

5. Неподнесувањето на пријава според точката 1 од оваа наредба, како и испостапувањето според наредбата на винарскиот инспектор од претходната

точка повлекува одговорност според одредбите од чл. 54—58 на Законот за виното.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Бр. 725/3
12 јули 1958 година
Белград

Секретар
за селско стопанство и шумарство,
Славко Комар, с. р.

646.

Врз основа на членот 13 од Уредбата за поставањето и работата на емисионите радиостаници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, издава

НАРЕДБА

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЕМИСИОНИ РАДИОСТАНИЦИ

1. Државните органи, установите, стопанските и другите организации, како и поединци (во натамошниот текст: имателите) што поседуваат емисиона радиостаница, а немаат дозвола за работа, се должни поседувањето на радиостаница да го пријават, без оглед дали е во работа, дали е надвор од употреба, или не е оспособена за работа.

2. Имателите што немаат дозвола за работа, а користат емисиона радиостаница, се должни, покрај пријавата, да бараат да им се издаде дозвола за работа.

3. Имателите што немаат дозвола за работа, а не користат емисиона радиостаница, но сакаат да ја користат, се должни, покрај пријавата, да бараат дозвола за работа. Тие можат да ја користат емисионата радиостаница дури откако ќе добијат дозвола за работа.

4. Имателите од точ. 1 и 2 се должни кон пријавата да поднесат податоци за лицата што работат на работите на прием и отпрема на емисионите радиостаници што ги поседуваат. Податоците за овие лица се должни да ги поднесат и имателите што немаат дозвола за работа.

5. Пријавите и податоците од претходните точки ѝ се поднесуваат на Управата за радиосообраќај во срок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

6. Пријавата за поседување емисиона радиостаница и барањето за издавање дозвола за работа мораат да ги содржат следните податоци:

- 1) име и назив на имателот на радиостаница, негово седалиште и точна адреса;
- 2) класификација на емисионата радиостаница (постојана, подвижна, бродска, авионска или станица на радиофар итн.);
- 3) место на инсталацијата (поширока и потесна локација);
- 4) повикувачки знак или повикувачко име;
- 5) цел на работата на емисионата радиостаница;
- 6) со кого одржува врска емисионата радиостаница;
- 7) тип на емисијата и широчина на обемот, фреквенција, систем на осцилаторите и вид на модулацијата;
- 8) сила на предавникот и сила во антената;
- 9) вид на насоченоста на антената;
- 10) откако работи станицата и врз основа на тие одобрение (да се приложи препис од дозволата односно одобрението).

За емисионите радиостаници што се надвор од употреба односно не се способни за работа се поднесуваат само податоците наведени под 1, 2, 3, 8 и 9 на претходниот став.

7. За лицата што работат односно што ќе работат на емисиони радиостаници на работите на прием и отпрема, треба да се поднесат следните податоци: презиме, татково име и име, ден, месец, година и место на раѓањето, државјанство, училишна спрема, сегашно звање и плата, со кој стручен испит raspolaга, кога и пред кој орган го положило стручниот испит и работен стаж во радио-служба.

8. Имателите што имаат или ќе добијат дозвола за работа можат да ја користат емисионата радиостаница под условите определени во дозволата за работа.

9. Имателот на емисиона радиостаница е должен за секоја промена што ќе настане во текот на работата на емисионата радиостаница, а се однесува на некој од податоците од пријавата за поседување на радиостаница или за лице што работи на неа, да ја извести Управата за радиосообраќај, и тоа во срок од 15 дена од денот на настанатата промена.

10. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) установа, стопанска или друга организација што поседува емисиона радиостаница, а нема дозвола за работа, ако радиостаницата не ја пријави во срокот определен во точката 5 од оваа наредба, или ако во пријавата не ги наведе сите податоци од точката 6 на оваа наредба;

2) установа, стопанска или друга организација што поседува радиостаница, ако во пропишаниот срок не ги пријави лицата што работат на работите на прием и отпрема на емисиони радиостаници, или за овие лица во пријавата не ги наведе сите пропишани податоци;

3) установа, стопанска или друга организација што поседува емисиона радиостаница, ако во срокот определен во точката 9 не ги пријави промените што ќе настанат во текот на работата на емисионата радиостаница, а се однесуваат на некои од податоците од пријавата за поседување на радиостаница или за лице што работи на неа.

Со паричната казна од претходниот став ќе се казни за прекршок и одговорното лице во стопанската организација.

11. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат на емисионите радиостаници на производните и трговските претпријатија што се наменети за продажба и на емисионите радиостаници на Југословенската народна армија и на службата за безбедност.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 73

16 јули 1958 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Дапчевиќ, с. р.

647.

Врз основа на членот 84 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), а по укижана потреба, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа издава

ИНСТРУКЦИЈА ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 79—83 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

I

Согласно со членот 26 став 3 и членот 79 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), службата на административната инспекција на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, како и службите на административната инспекција на секретаријатите

на републичките извршни совети за општа управа, ја оценуваат законитоста на решенијата за назначување како и законитоста на другите решенија за службеничките односи што повлекуваат промена на звањето или промена на платата.

Решенијата што повлекуваат промена на звањето или промена на платата се:

1) решенијата за определување на звањето и платниот разред при назначувањето во службата;

2) решенијата за определување на положбата на плата;

3) решенијата за унапредување во повисок платен разред;

4) решенијата за унапредување во повисоко звање;

5) решенијата за определување на периодско покачување;

6) решенијата за дополнително признавање на годините на службата за напредување;

7) решенијата за преместување на службениците по потреба на службата или по молба, ако со нив истовремено се врши промена во звањето или платата;

8) решенијата за определување на основната плата на службениците, како и решенијата за покачувањето на платата според годините на запослувањето и за определување посебен додаток за помошните службеници.

Покрај наведените решенија, службата на административната инспекција ја оценува и законитоста на договорите за хонорарна служба, согласно со точката 12 од Второто упатство за спроведување на одредбите од IV дел на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58).

II

На оценување на законитоста не подлежат:

1) решенијата што ги донесува извршниот совет;

2) решенијата што се донесуваат во согласност со извршниот совет;

3) решенијата што ги донесува претседателот на народното собрание;

4) решенијата што ги донесува комисијата за службенички работи на извршниот совет;

5) решенијата што се донесуваат во согласност со комисијата за службенички работи на извршниот совет;

6) решенијата што се однесуваат на техничкиот персонал запослен на одржување згради и уреди во згради (машини, инструменти и др.), персоналот запослен на одржување патишта, персоналот што врши други технички работи (на бини и во театарски работилници, во здравствени установи и др.), персоналот запослен во работилници и на работи што се изведуваат на терен, персоналот запослен на бродови за управни цели, персоналот што управува со моторни возила (возачи на моторни возила) и персоналот запослен на одржување чистотија на службените простории;

7) решенијата со кои се определува хонорар за учествување во испитни и други комисии и сл.

8) договорите за изработка на стручни елаборати, за работата на лекарите и на другиот медицински персонал што се врши повремено а хонорарот се определува според бројот на осигурениците или бројот на прегледаните болни, за учество на службениците во здравствено-санитетски експедиции во врска со спроведувањето на определени акции и мерки, за извршување разни анализи, за работа во заводот за статистика и евиденција во врска со пописот и средувањето на материјали, за работа на надблудувањето во хидрометеоролошката служба, како и другите договори со кои не се засновува работен однос.

III

Решенијата што подлежат на оценување на законитоста ѝ се доставуваат во три примерци на службата на административната инспекција на секретаријатот на извршниот совет за општа управа.

Кон решенијата што подлежат на оценување на законитоста се доставуваат во заверен препис следните документи, и тоа:

1) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ПРВ ПАТ СТАПУВА ВО СЛУЖБА:

- а) училишни свидетелства;
- б) лекарско уверение дека е душевно и телесно способно за вршење работи од службата по која стапува;
- в) уверение дека не е под истрага.

Податоците за државјанството и за годините на возрастата се земаат, по правило, од личната карта;

2) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ПРЕМИНУВА ОД СТОПАНСТВОТО, ОД ЗАДРУЖНИ ИЛИ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- а) училишни свидетелства;
- б) уверение дека не е под истрага;
- в) документи од кои се гледа зашто му престанала поранешната служба односно поранешната служба дека не му престанала поради дисциплинско отпишување од службата (член 92 точ. 5 и 6 од Законот за јавните службеници);
- г) документи за движење во службата од кои се гледа денот на засновувањето и престанокот на работниот однос кај сите органи кај кои било во служба;
- д) свидетелства за положените стручни испити, ако такви испити полагало.

Кога со решението за назначување се определува и положајна плата, треба да се достави и препис од решението за положајните плати за тој државен орган односно установа, ако веќе порано не е доставен.

За лице што повторно се враќа во служба на државен орган или установа, кога прекиниот бил пократок од три години, потребно е да се поднесе доказ зашто му престанала поранешната служба кај органот на државната управа (дали со преместување, или со отказ што го поднесло самото или на некој друг начин);

3) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ИМАЛО ПРЕКИН ВО СЛУЖБАТА:

- а) училишно свидетелство;
- б) уверение дека не е под истрага;
- в) лекарско уверение дека е душевно и телесно способно за вршење на работите на службата во која стапува;
- г) докази зашто му престанала поранешната служба;
- д) документи за движењето во службата, од кои треба да се видат датумите на засновувањето и престанокот на работниот однос кај сите органи кај кои лицето било во служба;
- е) свидетелство за положените стручни испити, ако такви испити полагало.

За лицата што примале инвалиднина или инвалидска пензија наместо уверението дека се душевно и телесно способни за вршење на работите на службата во која стапуваат, треба да се приложи решение од надлежната инвалидска комисија за пренесот на способноста;

4) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ИМАЛО ПРЕКИН ВО СЛУЖБАТА:

- а) училишно свидетелство;
- б) уверение дека не е под истрага;
- в) лекарско уверение дека е душевно и телесно способно за вршење на работите на службата во која стапува;
- г) докази зашто му престанала поранешната служба;
- д) документи за движењето во службата, од кои треба да се видат датумите на засновувањето и престанокот на работниот однос кај сите органи кај кои лицето било во служба;
- е) свидетелство за положените стручни испити, ако такви испити полагало.

За лицата што примале инвалиднина или инвалидска пензија наместо уверението дека се душевно и телесно способни за вршење на работите на службата во која стапуваат, треба да се приложи решение од надлежната инвалидска комисија за пренесот на способноста;

5) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ИМАЛО ПРЕКИН ВО СЛУЖБАТА:

- а) училишно свидетелство;
- б) уверение дека не е под истрага;
- в) лекарско уверение дека е душевно и телесно способно за вршење на работите на службата во која стапува;
- г) докази зашто му престанала поранешната служба;
- д) документи за движењето во службата, од кои треба да се видат датумите на засновувањето и престанокот на работниот однос кај сите органи кај кои лицето било во служба;
- е) свидетелство за положените стручни испити, ако такви испити полагало.

За лицата што примале инвалиднина или инвалидска пензија наместо уверението дека се душевно и телесно способни за вршење на работите на службата во која стапуваат, треба да се приложи решение од надлежната инвалидска комисија за пренесот на способноста;

6) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЛИЦЕ ШТО ИМАЛО ПРЕКИН ВО СЛУЖБАТА:

- а) последното решение за преведување, назначување односно унапредување, со клаузула за оценка на законитоста;
- б) свидетелства за положениот стручен и посебен стручен испит;
- в) последното решение за преведување, назначување односно унапредување, со клаузула за оценка на законитоста;

— последното решение за преведување, назначување односно унапредување, со клаузула за оценка на законитоста;

6) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДАКТИЛОГРАФ ИЛИ ПРЕВЕДУВАЧ ОД ПОНИСКА ВО ПОВИСОКА КЛАСА, КАКО И КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТЕНОГРАФ ВО ЗВАЊЕТО ДЕБАТЕН СТЕНОГРАФ:

- а) последното решение за преведување, назначување односно унапредување, со клаузула за оценка на законитоста;
- б) свидетелства за положениот стручен испит и испит за определена класа односно за звањето дебатен стенограф;

7) КОН РЕШЕНИЕТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ШТО СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШТО Е ДОНЕСЕНО СО ПРЕТХОДНА СОГЛАСНОСТ ОД СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА ОПШТА УПРАВА ОДНОСНО ОД КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ, А ЧИЈА ЗАКОНИТОСТ НА ТРЕБАЛО ДА СЕ ЦЕНИ, СЕ ДОСТАВУВА:

- а) решение за назначување;
- б) согласност од секретарот на извршниот совет за општа управа односно од комисијата за службенички работи на надлежниот извршен совет врз основа на која е донесено решението за назначување;
- в) свидетелство за положениот стручен односно посебен стручен испит, ако испитот бил услов за унапредување во повисок платен разред;

8) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО УЖИВА ЛИЧНА ПЕНЗИЈА:

- а) препис од решението на заводот на социјално осигурување со кое му е определена лична пензија;
- б) лекарско уверение;

9) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

10) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

11) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

12) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

13) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

14) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

15) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

16) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

17) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

18) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

19) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

20) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

21) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

22) КОН ДОГОВОРОТ ЗА ХОНОРАРНА СЛУЖБА СКЛУЧЕН СО ЛИЦЕ ШТО ВЕЌЕ СЕ НАОГА ВО РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО ДРЖАВЕН ОРГАН ОДНОСНО УСТАНОВА:

- согласност од државниот орган односно од установа дека може да работи хонорарно, со податоци за звањето и платниот разред во кој се наоѓа службеникот;

нот, ќе стави свои забелешки и за тоа писмено ќе го извести старешината што го донесол решението. Старешината е должен да постави по забелешките и да донесе ново решение што ќе биде во согласност со сазаните забелешки. Ова решение му се доставува на службеникот и на сметководството и се извршува.

VI

Ако старешината што го донесол решението најде дека забелешките не се оправдани, може во рок од 15 дена да ѝ поднесе приговор на комисијата за службенички работи.

Ако против ова решение службеникот изјавил жалба, приговорот се доставува заедно со жалбата.

Срокот од 15 дена тече од денот кога старешината ги примила забелешките. Евентуалната преписка со службата на административната инспекција не го прекинува овој рок.

VII

Ако службата на административната инспекција во рок од 30 дена не го извести старешината што го донесол решението дека решението е согласно со законот, односно не ги соопшти своите забелешки, ќе се смета дека нема забелешки и дека решението може да се изврши.

Органот што го донесол решението е должен да постави по забелешките што ги добил и по истекот на рокот од 30 дена, но во тој случај од службеникот не може да се бара враќање на повеќе примениот износ.

Ако старешината со решението не ги доставил и сите потребни документи што со оваа инструкција се предвидени, рокот од 30 дена се прекинува со барањето на дополненија од страна на службата на административната инспекција. Во овој случај рокот од 30 дена почнува да тече од денот кога се поставило по барањето.

Сите решенија што подлежат на оценување на законитоста, како и договорите за хонорарна служба, се составуваат според обрасците пропишани во Упатството за обрасците на решенијата за службеничките односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58). Отстапувања од текстот на образецот можат да се вршат во согласност со специфичностите на службата односно струката, како за службениците во органите и установите така и за службениците во организациите или установите на кои се однесуваат одредбите од Законот за јавните службеници, било решенијата да се донесуваат врз основа на закон или врз основа на посебни прописи.

Бр. 06—12782

28 август 1958 година

Белград

Секретар
за општа управа,
Војо Биљановиќ, с. р.

648.

Врз основа на членот 75ј од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата за договарањето на цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од задружните и селскостопанските производителски организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната индустриска комора и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ постигнаа

ДОГОВОР

ЗА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА КРОМИДОТ

1. Претставниците на Сојузот на трговските комори на Југославија, на Сојузната надворешнотр-

говска комора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на Југославија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на состанокот одржан на 22 август 1958 година во Сојузот на трговските комори на Југославија се договориле највисоката цена по која стопанските организации што се занимаваат со промет и преработка на кромид можат да го купуваат кромидот од земјоделските задруги, деловните сојузи и селскостопанските производителски организации да биде, и тоа:

„Кромид прима квалитет до 35 динари

Оваа цена се подразбира за 1 кг франко натоварено во вагон или друго превозно средство.

2. Овој договор е задолжителен врз основа на членот 75к за сите стопански организации од членот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

3. Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 03-3683/1

22 август 1958 година

Белград

За Сојузот на трговските комори
на Југославија
Секретар,
Ристо Бајалски, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОПРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОПРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЈЛОН

I

Се отповикува

Богдан Црнобрња од должноста на вонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Цејлон.

II

Се назначува

Душан Кведер, вонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Индија за вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Наредна Република Југославија во Цејлон со седалиште во Њу Делхи.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 14

30 август 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 20 од 10 јули 1958 година објавува:

Указ прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, со текст од истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за основање Виша стопанска школа во Скопје, со текст од истиот закон.

Во бројот 21 од 18 јуни 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работењето на Извршниот совет;

Одлука за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет;

Решение за формирање Привремен совет на Земјоделскиот испитателен институт во Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Институтот за тутун во Прилеп;

Решение за формирање Привремен совет на Заводот за рибарство — Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Заводот за сточарство — Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Ветеринарниот институт — Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Заводот за овоштарство — Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Заводот за лозарство и винарство — Скопје;

Решение за формирање Привремен совет на Заводот за водостопанство — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Земјоделскиот испитателен институт — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Институт за тутун — Прилеп;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Заводот за рибарство — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Заводот за сточарство — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Ветеринарниот институт — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Заводот за овоштарство — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Заводот за лозарство и винарство — Скопје;

Решение за именување членови на Привременниот совет на Заводот за водостопанство — Скопје;

Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за службенички работи;

Решение за разрешување и именување членови на Републичката комисија за селскостопанскиот земјишен фонд.

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24

ПОНИС НА ЗВАЊАТА

СО СООДВЕТНА СТРУЧНА СПРЕМА СПОРЕД ПРОНИСИТЕ ЗА ЧИНОВНИЦИТЕ ОД 1931 ГОДИНА СПОРЕД ЧЛЕНОТ 27 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАТЕГОРИСАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Издание во латиница.

Цена 100 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевиќа
Марка 9. Жиро сметка 101-11

1-30

Во посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“ излезе од печат

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33

СИСТЕМ НА АНАЛИТИЧКАТА ПРОЦЕНКА НА РАБОТИТЕ СПОРЕД ЗАНИМАЊАТА И НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Издание во латиница.

Цена 80 динари.

Порачки прима Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“ Белград, Краљевиќа
Марка 9. Жиро сметка 191-11

1-30

СОДРЖИНА:

Страна

640. Упатство за дополненија на Упатството за применување на Одлуката за одобрување кредити за контрахирање на селскостопански производи — — — — —	881
641. Правилник за постапката со предметите и производите одземени според членот 59 од Законот за виното — — — — —	881
642. Правилник за прометот на вино, шира и комињак, за заштитата на потеклото на прочуените вина и за овластувањата на службениците што вршат винарска инспекција — — — — —	882
643. Правилник за стручните квалификации, стручната пракса и другите услови што мораат да ги исполнуваат службениците што вршат работи на винарската инспекција — — — — —	890
644. Правилник за составот и работата на стручниот одбор за оценување на виното — — — — —	890
645. Наредба за обврската за пријавување количините на вино, шира и нивни преработки, произведени пред влегувањето во сила на Законот за виното, што не ги исполнуваат условите предвидени со тој закон — — — — —	892
646. Наредба за пријавување на постојните емисиони радиостаници — — — — —	892
647. Инструкција за начинот на спроведување на одредбите од чл. 79—83 од Законот за јавните службеници — — — — —	892
648. Договор за највисоката цена на кромидот — — — — —	895

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 8.
Директор и одговорен уредник Слободан М. Петовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на
Белградскиот графички завод, Белград